



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

## С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ДАВАТЕЛИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ВО 2013 ГОДИНА

Со цел обезбедување на здравствена заштита на товар на средствата на Фондот за осигурениците, Фондот објавува **ПОВИК до сите здравствени установи кои имаат важечки договори за 2012 година, за продолжување на договорот со Анекс на договор за 2013 година.**

Согласно измените на Законот за здравствено осигурување (Службен весник на РМ бр.53/2011) започнувајќи од 01.01.2013 година периодот на важење на договорите е една календарска година и тоа од 1 јануари до 31 декември за тековната година.

Договорите со здравствените установи кои вршат: специјалистичко консултативна здравствена заштита, болничка здравствена заштита, издавање на лекови на рецепт на товар на ФЗОМ, согласно Законот за здравствено осигурување се склучуваат **еднаш годишно.**

Договорите со здравствените установи кои пружаат здравствени услуги во примарна здравствена заштита (општа медицина, гинекологија и општа стоматологија) и изработка и издавање на ортопедски и други помагала, може да се склучуваат и **во текот на годината.**

Само здравствените установи и правните лица кои ги задоволуваат критериумите предвидени со Законот за здравствена заштита, Законот за здравствено осигурување и соодветните општи акти на Фондот, можат да достават барање за продолжување на договор за 2013 година.

### **Напомена:**

Здравствените установи кои дополнително ќе бидат вклучени во мрежата преку постапка во Министерството за здравство, а немаат договор со Фондот во 2012 година, за начинот и постапката за поднесување на понуда со потребна документација за 2013 година, можат да се информираат на web страницата на Фондот во делот [Даватели на здравствени услуги](#),

Исто така, во согласност со Правилникот за лекување во странство, понуди за склучување на договор за 2013 година може да поднесуваат во текот на годината и приватните здравствени установи од болничка здравствена заштита кои нудат здравствени услуги за коишто Фондот нема склучено договор во јавните и приватните здравствени установи, односно во истите овие здравствени услуги не се обезбедуваат и осигурениците се упатуваат на лекување во странство.

**ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА АНЕКС НА ДОГОВОР**

Сите даватели на здравствени услуги, **КОИ ИМААТ ВАЖЕЧКИ ДОГОВОР** за пружање на здравствени услуги на товар на средствата на Фондот за 2012 година, треба да достават **Барање** до Фондот за склучување на Анекс на договор за 2013 година.

Потребни документи за сите јавни здравствени установи (ЈЗУ) и приватни здравствени установи (ПЗУ) кои вршат специјалистичко консултативна и болничка здравствена заштита се доставуваат во писмена и електронска форма:

-**Планот на вид и обем на услуги по дејности и по квартали за 2013 година,**

-**Список на дејности потпишани од директорот,**

Покрај наведените документи ЈЗУ-ата доставуваат задолжително во писмена и електронска форма и:

-**Деловен план за 2013 година.**

**Образецот на Барање за продолжување на договор за 2013 година,** со потребните документи се објавени на веб страницата на Фондот во делот [Даватели на здравствени услуги](#) (кликнете го линкот).

#### **РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО**

Барањата за продолжување на договор придружени со потребна документација, се доставуваат **до 17.09.2012 година,** и тоа до подрачните служби на Фондот за здравствените установи од примарна здравствена заштита, а за аптеките и здравствените установи од специјалистичко – консултативна и/или болничка здравствена заштита до централната служба на Фондот, во писмена форма и електронска форма.

Здравствените установи кои треба да достават дел од потребната документација во електронска форма истата задолжително да ја достават на следната e-mail адреса:

**dogovori@fzo.org.mk**

За потребните информации за продолжување на договорите за 2013 година може да се обратите на следните контакт телефони:

- **во врска со барањето за договорите во Правен сектор на:02/3289-031 и 02/3289-019**
- **во врска со планот за вид и обем, образецот за дејности и деловниот план во Секторот за финансиски прашања на:02/3289-031 и 02/3289-019**

**Фонд за здравствено осигурување на Македонија**